

Службен весник

на Република Македонија

Број 117

21 септември 2012, петок

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2941. Одлука за помилување на осудени лица.....	2	2949. План за распределба на транспортни дозволи за 2013 година.....	6
2942. Одлука за престанок на користењето на недвижна ствар на Министерство-то за одбрана.....	2	2950. Образец од Државната изборна комисија.....	8
2943. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерство за одбрана.....	2	2951. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	13
2944. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерство за одбрана.....	3	2952. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	13
2945. Одлука за затворање на Почесен генерален конзулат на Република Македонија во Швајцарската Конфедерација, со седиште во Женева.....	3	2953. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	13
2946. Решение за отповикување на Почесен генерален конзул на Република Македонија во Швајцарската Конфедерација, со седиште во Женева.....	3	2954. Оглас за избор на членови на Судскиот совет на Република Македонија.....	13
2947. Правилник за дополнување на Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот.....	3	2955. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	13
2948. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење евиденција за спроведената едукација.....	4	2956. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz.....	14
		2957. Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурување.....	15
		2958. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец септември од 2012 година.....	16
		Огласен дел	1-80

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2941.

Врз основа на член 84, став 1, алинея 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Претседателот на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободува од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осуденото лице:

1. СЛАВИЦА АНГЕЛКО НАУМОВСКА, од Битола.

II

Извршувањето на казната затвор му се замени со условна осуда за време од 1 година на осуденото лице:

1. ШУРКИ РАКИП МЕМЕДОВ од Делчево, во траење од 30 дена.

III

Извршувањето на неиздржаниот дел од казната затвор и се замени со условна осуда за време од 2 години на осуденото лице:

1. БИЉАНА ЕФТО ЈАКИМОВСКА од Куманово, во траење од 3 месеци и 6 дена.

IV

Извршувањето на изречената казна затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:

1. БОБАН СЛАВЕ ВИТАНОВСКИ од Делчево, во траење од 6 месеци
2. ШУРКИ СУЛЕЈМАН АЈРУЛИ од с.Нераште, во траење од 4 месеци.

V

Извршувањето на изречената казна затвор му се замени со условна осуда за време од 3 години на осуденото лице:

1. ШАБАН ИСУФ АЛИМИ од с.Арачиново, во траење од 6 месеци.

VI

Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. ИЛИЈА КИРЕ ТАНЕВСКИ од Скопје, во траење од 5 месеци
2. НЕНАД ЛАЗО ПЕЦОВ од Штип, во траење од 3 месеци
3. ОМЕР РИЗА ФАЗЛИ од с.Прналија, Карбинци, во траење од 4 месеци
4. БОБАН ЛАЗО ГУРОВСКИ од Скопје, во траење од 1 година
5. АФРИМ ШЕФИК РУШИТИ од Куманово, во траење од 6 месеци
6. МИЛАН ПЕТАР МИЛЕВ од с.Марино, Скопје, во траење од 3 месеци
7. АЗИР РЕМЗИ СЕЉАДИН од Скопје, во траење од 3 месеци.

VII

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07 -1613/1
21 септември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2942.

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, број 8/2005, 150/07 и 35/2011) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.8.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕТО НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар – земјиште, сопственост на Република Македонија, кое претставува дел од КП број 1568/2, КО Чаир, со површина од 12.122 м2, евидентирано во Имотен лист број 92499.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5804/1
15 август 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2943.

Врз основа на член 42, став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11 и 53/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.8.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на Министерство за одбрана се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува КП 1568/19, КО Чаир, со површина од 15.858 м2, евидентирано во Имотен лист број 94042, согласно Извод од Детален урбанистички план за северниот дел од локалитетот на касарната „Илинден“, број 1184/2011, од 20.12.2011 година, за градежна парцела број 7.1, кое е наменето за изградба на објект.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5805/1
15 август 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2944.

Врз основа на член 42, став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11 и 53/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.08.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на Министерство за одбрана се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува КП 1568/45, КО Чаир, со површина од 7.604 м², евидентирано во Имотен лист број 94285, согласно Извод од Детален урбанистички план за северниот дел од локалитетот на касарната „Илинден“, број 1185/2011, од 20.12.2011 година, за градежна парцела број 7.2 кое е наменето за изградба на објект.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5805/2
15 август 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

2945.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.09.2012 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЖЕНЕВА

Член 1

Република Македонија го затвора Почесниот генерален конзулат во Швајцарската Конфедерација, со седиште во Женева.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 108/1
18 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

2946.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.09.2012 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЖЕНЕВА

Член 1

Се отповикува Владимир Ралев, од местото Почесен генерален конзул на Република Македонија во Швајцарската Конфедерација, со седиште во Женева.

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 109/1
18 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

2947.

Врз основа на член 421 став 1 алинеја 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11 и 51/11), министерот за транспорт и врски во согласност со министерот за внатрешни работи, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СООБРАЌАЈНИТЕ ЗНАЦИ, ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ПАТОТ

Член 1

Во Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/10, 31/11 и 74/11) во член 88 во ставот 5 по зборовите: „со црна“ се додаваат зборовите: „или кафеава“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-18139/1
30 август 2012 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Бр. 121-52427/1
6 септември 2012 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

2948.

Врз основа на член 49-а став (2) и (9) од Законот за сигурност во железнички систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10, 23/11, 53/11 и 158/11) министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА
ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПОСТАПКАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА КАКО И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА
ЕДУКАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на постапката за едукација, како и начинот на водење евиденција за спроведената едукација.

Член 2

Поканата од член 1 на овој правилник се изготвува на образец во формат А-4, во три примероци на индиго хартија во бела боја и ги содржи следните елементи:

- грб на Република Македонија и назив на органот кој ја спроведува едукацијата и број;
- број и датум на поканата;
- назив на поканата;
- податоци за лицето кои се повикува на едукација (име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот ЕМБГ, адреса на живеење и работно место на кое е распореден во правното лице);
- податоци за правното лице (назив и седиште);
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
- кратко назначување на предметот на поканата со назначување на одредбата во која е утврдена неправилноста;
- име и презиме на инспекторот кој ја вршел едукацијата;
- место и датум на издавање на поканата и
- место за печат.

Образецот на поканата за едукација е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Едукацијата ја организира и спроведува Управа за сигурност во железнички сообраќај.

Едукацијата се врши во просториите на Министерството за транспорт и врски.

Едукацијата се врши еднаш неделно, а по потреба и повеќе пати во текот на работното време.

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или повеќе субјекти.

Член 4

За спроведената едукација се составува записник кој содржи:

- назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- име и презиме на лицето кое се повикува на едукација;
- адреса на живеење/седиште на правното лице;
- работно место на кое лицето е распоредено во правното лице;
- име и презиме на државниот службеник во Управата за сигурност во железнички сообраќај, што ја спроведува едукацијата;
- наведување на одредбата во која е утврдена неправилноста заради која се спроведува едукацијата и
- укажување, доколку државниот службеник при контролниот надзор утврди дека недостатокот за кој е спроведена едукацијата не е отстранет во пропишаниот рок, веднаш ќе се преземат соодветни мерки пропишани со закон.

Член 5

Евиденцијата за спроведената едукација се води рачно или во електронска форма на образец кој е даден во Прилог 2 кој е составен дела на овој правилник.

Евиденцијата за спроведената едукација ги содржи следните рубрики:

- реден број;
- име и презиме на лицето на кое е извршена едукација;
- број и датум на поканата за едукација;
- предмет на постапката за едукација;
- место, датум на записникот од спроведената едукација;
- име и презиме на државниот службеник, кој ја спроведува едукацијата и
- забелешка.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-19297
20 септември 2012 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог 1

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Број: _____

Датум: _____

ПОКАНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈА

1. Податоци на лицето кое се повикува на едукација:
Име и презиме _____
Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) _____
Адреса на живеење _____
Работно место на кое е распореден во правното лице _____
2. Податоци за правното лице
Назив и седиште _____
Управа за сигурност во железнички сообраќај ќе спроведе едукација
во Министерството за транспорт и врски лоцирана на улица _____
Предмет на поканата е _____

Име и презиме на лицето кое се повикува на едукација

Управа за сигурност во
железнички сообраќај

М.П.

Место и датум на издавање

Напомена: Согласно член 49-а став (2) и (9) од Законот за сигурност во железнички систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10, 23/11, 53/11 и 158/11), доколку лицето или субјектот не се јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е спроведена.

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

Прилог 2

[illegible]

2949.

**П Л А Н
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ
ЗА 2013 ГОДИНА**

Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 од Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл. весник на РМ“ 26/10,129/10,106/11 и 111/11“) го објавува Планот за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2013 година

БРОЈ НА ПОЕДИНЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ПО ДРЖАВИ И КВОТИ СО НАЗНАКА КОЈ ОД НИВ СЕ КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ			
ДРЖАВА	ВИД НА ПОЕДИНЕЧНИ ДОЗВОЛИ	КОЛИЧИНА	КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ
ХРВАТСКА	БИЛАТЕРАЛНИ	5000	
ХРВАТСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	критични
ХОЛАНДИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	2000	
НОРВЕШКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	100	критични
НОРВЕШКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	20	критични
БУГАРИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1000	критични
БЕЛГИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	1500	критични
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	100	
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 3	4400	
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 4	1000	
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 5	1500	
ГЕРМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА ЗА ЕКО 3	300	критични
ГЕРМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА ЗА ЕКО 4	300	критични
ГЕРМАНИЈА	ГОДИШНИ ДОЗВОЛИ ЗА ЕКО 3	30	
ГЕРМАНИЈА	ГОДИШНИ ДОЗВОЛИ ЗА ЕКО 4	35	
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ И ТРЕТИ ЗЕМЈИ	200	критични
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 2	700	
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 3	800	
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 5	100	
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 3	4000	
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 4	1000	
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 5	1400	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 2	200	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 3	800	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 4	700	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 5	1000	
АЛБАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	критични
ЕСТОНИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	100	
БЕЛОРУСИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	2000	критични
БЕЛОРУСИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	150	критични
РУСИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	2000	
РУСИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	50	критични
ФРАНЦИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 4	2500	
ФРАНЦИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗА ЕКО 4	100	критични
ФРАНЦИЈА	ВРЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ЕКО 4	10	
ДАНСКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	800	
ДАНСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	150	критични
СРБИЈА	ТРАНЗИТНИ	5000	
СРБИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ	5000	
СРБИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	критични

МОЛДАВИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	300	
МОЛДАВИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ТУРЦИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ-ПРАЗЕН ВЛЕЗ	3150	критични
ТУРЦИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1300	критични
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ	1400	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 3	2300	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 5	700	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА МАКЕДОНСКИ ПРИКОЛКИ И ПОЛУПРИКОЛКИ	300	
ЛАТВИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	
ШПАНИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	750	
БОСНА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	500	критични
РОМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	3500	без плаќање такса
РОМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЗА ЕКО 3	1000	без плаќање такса
РОМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	без плаќање такса
РОМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	со плаќање такса
СЛОВЕНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1150	критични
ПОЛСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1000	
ИРАН	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	1000	
ИРАН	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ЛИТВАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	500	
ЛИТВАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ЦРНА ГОРА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	критични
ВКУПНО		66895	

Вкупно требувани годишни ЦЕМТ дозволи за 2013 година - 1200

БРОЈ НА ГОДИШНИ ЦЕМТ ДОЗВОЛИ ПО ВИДОВИ		
	Е 5	Вкупно
Со важност за Австрија	96	96
Со важност за Грција	89	89
Со важност за Италија	270	270
Со важност за Русија	580	580
Обични	165	165
Вкупно:	1200	1200

Бр. 08-2651/1
19 септември 2012 година
Скопје

Министер за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

2950.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**Образец број 2е**
член 70, а во врска со член 66
и 71 од Законот за Референдум
и други облици на непосредно
изјаснување на граѓаните

ОБРАЗЕЦ

за собирање на потписи за покренување на граѓанска иницијатива за

ПОДНОСИТЕЛ: _____

Реден број	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ	СВОЕРАЧЕН ПОТПИС
1.			
2.			
3.			
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
...			
...			
...			
...			
...			
...			
...			
...			
...			
...			
...			
...			

Во _____
(место и дата)

М. П

ПОТПИС ОД ОВЛАСТЕНО СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ НА
ПОДРАЧНОТО ОДДЕЛЕНИЕ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**Образец број 2е**
члан 70, а у вези са члановима 66
и 71 Закона о Референдуму
и другим облицима непосредног
изјашњавања граѓана**ОБРАЗАЦ**

за прикупљање потписа за покретање граѓанске иницијативе за

ПОДНОСИТЕЉ: _____

Редни број	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ	СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИС
1.			
2.			
3.			
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
...			
...			
...			
...			
...			
...			
...			
...			
...			
...			
...			

у _____
(место и датум)

М. П

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА
ПОДРУЧНОГ ОДЕЛЕЊА ДРЖАВНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ



REPUBLIKA E MAQEDONISË
KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Formulari numër 2e

Neni 70,në lidhje me nenin 66 dhe 71 nga Ligji për Referendum dhe forma të ndryshme të përcaktimit të drejtëpërsëdrejtë të qytetarëve

FORMULAR

për mbledhje të nënshkrimeve për ngritjen e iniciativës qytetare për

PARASHTRUES: _____

[illegible]

Në _____
(vendi dhe data)

V. V

**NËNSHKRIMI I PERSONIT TË AUTORIZUAR TË NJËSISË
RAJONALE TË KOMISIONIT SHTETËROR TË ZGJEDHJEVE**

MAKEDONYA CUMHURİYETİ
DEVLET SEÇİM KOMİSYONU**Form no. 2e**70 madde, Vatandaşların ifadesi için diğer
biçimler ve Referandum Kanunu'n 66 ve 71
maddesiyle ilgiliVatandaş Girişimi için İmza Toplanma
FORMU

BAŞVURUCU: _____

Sıra numarası	AD VE SOYAD	DOĞUM NUMARASI	İMZA
1.			
2.			
3.			
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
...			
...			
...			
...			
...			
...			
...			
...			
...			
...			
...			

MÜHÜR

(yer ve tarih)

DEVLET SEÇİM KOMİSYONU BÖLGE DAİRESİNİN
GÖREVLİ KİŞİ İMZASI



REPUBLIKA MAKEDONIA
RAŠTRAKIRI ALUSARIBASKIRI KOMISIA

Formulari numero 2e
dženo 70, phanlo e dženea 66
thaj 71 taro Kanuni bašo Referendumi
thaj aver čhania dizutnengoro direktnikano
vakeribe

FORMULARI

baši khedibe hramovina baši vazdibe dizutnengiri inicijativa

bašo _____

DENDUTNO: _____

[illegible]

Ko _____
(than thaj data)

T.H

HRAMOVIN TARO RADŽIPASKORO OFICIALNO DŽENO TARO
REONESKORO KOTOR TARI RAŠTRAKIRI ALUSARIBASKIRI KOMISIA

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006) и член 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/2008).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е постаро од една година од денот на издавање и уверение дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на вршење на професија дејност или должност, да не е постаро од шест месеци од денот на издавањето), да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Вељко Влаховик“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса:

<http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 07-1445/1 Судски совет
21 септември 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Александра Зафироска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

2956.

Врз основа на член 17 точка ж), членовите 62 и 66-б став (11) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 и 59/2012), Одлуката за давање согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на едно одобрение за користење на радиофреквенции во опсегот 790-862 MHz (дигитална дивиденда), („Службен весник на Република Македонија“ број 116/2012), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 20.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ 811-821/852-862 MHz

Член 1

Се распишува јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz.

Член 2

Предмет на јавниот тендер е доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz. со ширина на блок 2x10 MHz за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата територија на Република Македонија.

Член 3

(1) Право на учество на јавниот тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука има домашно и странско правно лице – оператор на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги кое ќе ја подигнат тендерската документација од членот 9 на оваа одлука и кое ги исполнува следните услови:

- обезбедува електронски комуникациски услуги на минимум 300.000 (три стотини илјади) претплатници, заклучно со 31.12.2011 година;

- има вкупни средства (вкупна актива) од минимум 10.000.000 евра од обезбедување на електронски комуникациски услуги во 2010 и 2011 година поединечно;

- во последните пет години да не му била изречена правосилна пресуда за учество злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

- да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

- да не е во постапка на стечај или постапка на ликвидација;

- да има платени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако не му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа; и

- да не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

(3) Понудувачот треба да даде писмена изјава дека ќе започне да ги користи радиофреквенциите определени во одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука во рок од шест месеци од денот на важење на одобрението за користење на радиофреквенции.

(4) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен понудувач треба во рок од 90 дена од денот на добивањето на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука, да достави до Агенцијата за електронски комуникации детален План за изградба на мрежата, со временски рокови за реализација за период од четири години.

(5) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен понудувач е должен да ја обезбеди следната покриеност:

- по една година од денот на важење на одобрението за користење на радиофреквенции да обезбеди најмалку 40% покриеност на територијата на Република Македонија;

- по две години од денот на важење на одобрението за користење на радиофреквенции да обезбеди најмалку 55% покриеност на територијата на Република Македонија;

- по три години од денот на важење на одобрението за користење на радиофреквенции да обезбеди најмалку 70% покриеност на територијата на Република Македонија; и

- по четири години од денот на важење на одобрението за користење на радиофреквенции да обезбеди најмалку 85% покриеност на територијата на Република Македонија.

Член 4

Одобрението за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука се издава за време од 10 години со важност од 01.09.2013 година до 31.08.2023 година со право на продолжување на важноста на одобрението на начин утврден во Законот за електронски комуникации.

Член 5

Критериум за избор на најповолен понудувач за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука е:

- Висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции (ќе се вреднува со 100 поени).

Член 6

(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука, изнесува 15.000.000 евра (петнаест милиони евра).

(2) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен понудувач. Понудената цена на еднократниот надоместок за добивање на одобрението за користење на ра-

диофреквенции од членот 2 на оваа одлука треба да ја уплати на сметка на Буџетот на Република Македонија во рок од 10 дена од денот на приемот на одлуката за избор на најповолен понудувач.

(3) Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во износ од 10% од висината на понудениот износ на еднократниот надоместок за добивање на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука.

Член 7

(1) Понудувачот има право да поднесе една понуда за доделување на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука.

(2) Рокот за доставување на понудите е 32 дена од денот на објавување на јавниот тендер во “Службен весник на Република Македонија”.

(3) Понудата и придружната документација треба да се достават во еден оригинален примерок во писмена форма на македонски јазик, а техничките термини можат да бидат на англиски јазик, потпишани и заверени од одговорното лице на понудувачот.

(4) Понудата треба да се достави во затворен коверт во кој треба да се стават два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака “ПОНУДА”, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака “ДОКУМЕНТАЦИЈА”.

(5) На предната страна на надворешниот коверт на горниот лев агол треба да биде испечатен текст “НЕ ОТВОРАЈ” и бројот кој се однесува на јавниот тендер, а во средината на ковертот адресата на која треба да се достави понудата и тоа:

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

(Комисија за спроведување на Јавен тендер број 02-3356/2)

ул. „Димитрије Чуповски“ број 13, Скопје
Република Македонија

(6) Потребната придружна документација ќе биде поблиску специфицирана во тендерската документација.

Член 8

(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на ден 24.10.2012 година во 11:00 часот.

(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, треба да и предадат на Комисијата за спроведување на јавниот тендер писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

Член 9

Заинтересираните страни можат да ја добијат тендерската документација по уплата на износ од 100 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на една од сметките на Агенцијата за електронски комуникации во Тутунска банка – Скопје или во Комерцијална банка – Скопје, а истата ќе може да се подигне во архивата на Агенцијата за електронски комуникации секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот, почнувајќи од 24.09.2012 година.

Член 10

(1) Лица за контакт од кои заинтересираните страни можат да добијат дополнителни информации исклучиво во писмена форма преку електронска пошта, се лицата вработени во Агенцијата за електронски комуникации:

Лилјана Денковска (за правни прашања)
e-mail liljana.denkovska@aec.mk

Јане Јакимовски (за технички прашања)
e-mail jane.jakimovski@aec.mk

(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот тендер ќе бидат објавувани анонимно на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса www.aek.mk

Член 11

Потребната придружна документација ќе биде поблиску специфицирана во тендерската документација.

Член 12

Понудувачите ќе бидат известени за донесената одлука по јавниот тендер во рок од седум дена од денот на нејзиното донесување.

Член 13

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-3356/1

20 септември 2012 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

2957.

Врз основа на членовите 202 и 222 став (3), а во врска со член 134-ѓ од Законот за супервизија на осигурување - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија” бр.30/2012), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Се издава дозвола за вршење на работи на застапување во осигурувањето на Акционерското друштво за застапување во осигурување РЕА ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје со седиште на ул. „Стојко Јовановски“ бр. 13а, Скопје при што како основач се јавува лицето Арбен Шабани со адреса на живеење на ул. „Стојко Јовановски“ бр.72, Скопје.

2. Друштвото за застапување во осигурувањето од точка 1 на ова Решение ќе врши работи на застапување во осигурувањето како единствена дејност.

3. Друштвото за застапување во осигурувањето од точка 1 на ова Решение е должно да вработи најмалку еден застапник во осигурувањето со полно работно време кој врз основа на договор за вработување ќе биде одговорно лице во друштвото за застапување во делот на вршење на работи на застапување во осигурувањето, веднаш по уписот на друштвото во Централниот Регистар на Република Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на работниот во Агенцијата за вработување на Република Македонија.

4. Друштвото за застапување во осигурувањето од точка 1 на ова Решение е должно да склучи договор за осигурување од професионална одговорност со кој ќе ги осигура своите обврски кон сопствениците на полиси во случај на прекршување на одредбите од договорот за застапување до еден осигурен износ, кој во однос на поединечен случај не смее да биде помал од 250.000 ЕВРА (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со сите осигурени случаи во една година не смее да биде помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади евра), веднаш по уписот на друштвото во Централниот Регистар на Република Македонија за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на склучување на договорот за осигурување.

5. Уписот во Централниот Регистар на Република Македонија, да се изврши по приложен доказ за уплатени парични средства во износ од 15.000 ЕВРА (петнаесет илјади евра) во денарска противвредност на име на основачки капитал на Друштвото, на сметка кај носител на платен промет во Република Македонија.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова Решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и истото ќе се запише во регистарот на Друштвата за застапување во осигурување што го води Агенцијата за супервизија на осигурување.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор до надлежен суд.

Решено во Скопје на 24.8.2012 година под број 09-1389/3.

Бр. 0302-1885/1
17 септември 2012 година
Скопје

Претседател
на Совет на експерти,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2958.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011 и 136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАК-ПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за септември 2012 година, на седницата одржана на 21 септември 2012 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ОД 2012 ГОДИНА

Член 1

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец септември од 2012 година, се утврдува да изнесува 30,9071 ден/нм³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 30,7679 ден/нм³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,1392 ден/нм³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,1753 ден/нм³, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучен на системот за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, за месец септември 2012 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 32,0824 ден/нм³.

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец септември од 2012 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 5,7748 ден/нм³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, за месец септември од 2012 година изнесува 37,8572 ден/нм³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс на САД доларот од 49,2100 денари за еден САД долар, за месец август од 2012 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 Бр. 08-207/12
21 септември 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012117